

Практиканство во Микро-Финансиски институции РЕДИ-РЕФ

ПОВИК ЗА ПРАКТИКАНСТВО

Датум на започнување со практиканство: Септември 1, 2018

Датум на завршување со практиканство: Февруари 28, 2019

Краен рок за аплицирање: Јуни 30, 2018

Резултати за селекција: Јули 15, 2018

Работно време : Полно работно време

Период: 6 Месеци

Износ на месечна стипендија: 300 Евра

Земја: Македонија

Ромскиот Образовен Фонд (РЕФ) и Иницијативата за Економски Развој на Ромите (РЕДИ) објавуваат повик за практиканство за по две практикантски позиции во микрофинансиски институции во секоја од следниве земји: Бугарија, Македонија, Романија, и Србија. Главната цел на позицијата за практиканство е да обезбеди практична обука на работното место за младите дипломирани Роми да се стекнат со практични искуства и знаења од вработените на микрофинансиските институции.

Практикантите ќе бидат сместени во микрофинансиските институции кои се партнери на Иницијативата за Економски Развој на Ромите (РЕДИ) за период од шест месеци (Септември 1, 2018 – Февруари 28, 2019).

Македонија

- **Хоризонти**
<http://horizonti.org.mk/>

Одговорности

- Се очекува практикантите да работат 5 дена во неделата, најмалку по шест часа дневно во назначената институција за микрофинансирање;;
- Практикантите се согласуваат да бидат на располагање на REDI менаџерите во согласност со процедурата за микрофинансирање..
- Помагање на менаџерите на REDI и на супервизорот за практикантска работа во микрофинансиската институција во организирање на настани за ромски претприемачи;;
- Учествовање во семинари и презентации во име на микрофинансиската институција и REDI.
- Придонесување за видливоста на REDI и REF и ширењето на информациите (студии, публикации, презентации, соопштенија итн.)

Известување

- Месечно известување и оценување на напредокот кон лични развојни цели со менаџерот на REDI.
- Среднорочна евалуација со супервизорот на микрофинансиската институција и координаторот за практикантска работа на РЕДИ.

Критериуми за избр:

Оваа можност е достапна на РЕФ стипендистите и соработниците кои се заинтересирани за професионалниот развој во областа на финансиите. Од апликантите се очекува:

- Да бидат дипломирани стипендисти на РЕФ (завршено додипломски или друго) или да бидат корисници на РЕФ стипендијата во последната година на студирање.
- Да бидат студенти или дипломирани од областа на економија, финансии, јавна администрација, бизнис администрација, банкарство, менаџмент или било која друга област поврзана со микрофинансирање.
- Да има основно познавање (писмени и комуникациски вештини) на Англиски јазик
- Познавање на ромската заедница и културата. Кандидатите кои го познааат ромскиот јазик ќе се сметаат за приоритетни.
- Одлични комуникациски вештини
- Јасна и мотивирана желба за градење на практично и професионално искуство во проценување на ризикот и микрофинансирањето

Рок за аплицирање и процес на селекција

Краен рок за аплицирање е 30 Јуни 2018, 17.00 CET.

Кандидатите ќе бидат избрани врз основа на нивното соодветност, минатото искуство и мотивација. Избраните кандидати ќе бидат поканети на интервју.

Кандидатите најдоцна до 15 јули 2018 година ќе бидат известени за резултатите од процесот на селекција.

Како да аплицирате?

Може да аплицирате на Англиски или Македонски јазик.

Апликациона форма на Англиски јазик: <https://goo.gl/forms/wDofHgA7vvDKxv9F2>

Апликациона форма на Македонски јазик: <https://goo.gl/4ZaWdy>

Ве молиме прикачете ги следниве документи во онлајн апликационата форма:

- 1) Лична биографија CV – PDF или Word, максимум големина 10 MB
- 2) Мотивационо писмо – PDF или Word, максимум големина 10 MB, максимум 700 зборови

Во мотивационото писмо (700 зборови максимум) потребно е да одговорите на следните прашања: Како ќе го искористите практиканството за да се подобрите лично и професионално? Опис на вашите главни вештини и интереси, вклучувајќи ги и областите каде што би ги развиле вештините, и кратко објаснување за претприемничкиот статус на Ромите во Вашата област: Ве молиме наведете го Вашето релевантно искуство за кое мислите дека ќе ве направи подобни за позицијата. Дали постојат Роми претприемачи во вашата област/заедница и кој е нивниот потенцијал?

Повикот за практиканство може да го најдете онлајн на: <http://redi-ngo.eu>

Доколку имате било какви прашања слободно контактирајте не на: office@redi-ngo.eu